

Подготвил:

Одделение за економски развој
Секторот за економски развој, јавни дејности
и информатичка технологија
на Општина Битола.

Разгледува:

Комисија за економски развој

Донесува:

Совет на Општина Битола

ПРОГРАМА
ЗА
ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ВО ОПШТИНА БИТОЛА
ЗА 2015 год.

Декември 2015 година
Битола

Врз основа на член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола- бр. 10/05), Советот на Општина Битола, на својата седница, одржана на ден _____ год. донесе

ПРОГРАМА

за економски развој во Општина Битола за 2015 год.

Со програма се уредуваат изворите на средствата и наменското трошење на истите согласно законските прописи кои ја регулираат оваа материја.

Програмата претставува континуитет на работите од претходните програми и обврски што треба да бидат завршени во 2015 година.

Сите проекти кои биле во приоритетната листа во Програмата за 2014 година, а не се завршени во тековната година се составен дел на оваа програма.

ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА

На програмата за економски развој во Општина Битола за 2015 година

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА

на Програмата за економски развој во Општина Битола За 2015 година

Ред. Бр.	шифра	Извор на приходи	Износ
1	713 (111, 113)	Планирани средства од Буџетот на општината (Данок на имот)	
2	718117	Надомест за добивање на лиценца за угостителска дејност	

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА
на Програмата за економски развој во Општина Битола
За 2015 година

Ред. Бр.	шифра	Расходи	
1	46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСВЕРИ	
1.1	464 990	Други трансфери	
2	482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	
2.1	482 110	Подготвување на проекти, вклучување на дизајн на улици и патишта	
2.2	482 210	Подготвување на проекти, вклучување на дизајн на мостови	
2.3	482 310	Подготвување на проекти, вклучување на дизајн на колектори и пречистителни станици	
2.4	482 610	Подготвување на проекти, вклучување на дизајн на споменици	
2.5	482 710	Подготвување на проекти, вклучување на дизајн на капацитети за водоснабдување	
2.6	482 810	Подготвување на проекти, вклучување на дизајн на капацитети за енергетика	
2.7	782 910	Подготвување на проекти, вклучување на дизајн на други објекти	

Дел од средствата од оваа Програма ќе бидат вложени за изработка на техничка документација на објекти кои се дефинирани со листа на објекти која е дадена како ПРОЛОГ 1

Расходите за набавка на проектна документација (техничка документација, фисибилити студии и сл.) ќе се извршуваат согласно динамиката на приливот на средствата и утврдената листа на приоритетните објекти.

Листите за приоритетни објекти ја утврдува Советот на општината и е составен дел на оваа Програма (ПРИЛОГ 1)

1. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

- За спроведување на оваа програма се грижи Градоначалникот, Комисијата за економски развој и Одделението за економски развој при Секторот за економски развој, јавни дејности и информатичка технологија на Општина Битола.
- Оваа Програма влегува во сила веднаш по изгласување од Советот на Општина Битола, а ќе се применува до крајот на годината, односно до донесување на Програмата за 2016 г.

Бр. 07-

_____г.

Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Совет на Општина Битола

д-р Силвана Ангелевска